

# Living the

# LOTUS

## Buddhism in Everyday Life

11  
2017



VOL. 146

Founder's Essay

### Заради благодарност за поклонот на животот

Најосновното учење на Будизмот е меѓув зависно потекло-се што постои го прави тоа преку неговите односи со се друго. Јас сум сигурен дека сите членови на Риши Косеи-кай го знаат ова учење многу добро. Прашањето е како всушност да се примени ова учење практично.

Најпрво, прашајте се себеси кој ви овозможува да го поминете денот успешно? Од колку многу луѓе вие примате помош и поддршка? Разбирајќи ги тие односи е почетна точка за практикувањето на изразување на благодарност.

Кога нештата на работа одат добро, ние арогантно претпоставуваме дека тоа е целосно резултат на нашите сопствени способности и напори, и забораваме да бидеме благодарни. Заради ова е важно да стекнеме секојдневна навика на размислување за тоа колку многу луѓе ни даваат поддршка и го овозможуваат на шиот ден. Нашите утрински и вечерни понуди на

рецитирање на сутрата се една од практиките со кои ние можеме да ја изразиме нашата благодарност кон нив.

Постои огромна разлика помеѓу живот во кој никогаш не заборавате вистински да ја изразиме ва шата благодарност на тие околу вас, и живот на сме што тапкање на својот грб додека нештата одат добро додека станувате злобни кога вашите напори не се наградени.

Пренесувањето на заслугите кон сопствените претци преку рецитирање на сутрата, почитување на сопствените родители и водење грижа за нив, и култивирањето на бодисатва практикувањата се сите начини да се отплати љубезнота на сите луѓе кои ни го даваат поклонот на животот преку одржување на нас со нивната поддршка.

Од Каисо-зукан 9 (Косеи Издавачка Куќа), стр. 266-267

### Живеејќи го Лотосот Број 146 (Ноември 2017)

Објавено од Риши Косеи Кай  
Фумон Медиа Центер, 2-7-1 Вада,  
Сугинами-Ку, Токио, 166-8537 Јапонија  
Тел: +81-3-5341-1124  
Факс: +81-3-5341-1124  
Имејл: [living.the.lotus.rk-international  
@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)

**Сениор Еditor:** Схоко Мизутани  
**Еditor:** Ерико Канао  
**Цонс Еditor:** Александар Димовски  
**Уредувачкиот тим на Меѓународното  
Риши Косеи Кай**

Риши Косеи Кай е световна Будистичка организација чија света списа е Тројната Лотос Сутра. Таа била создадена од Основачот Нијко Нивано и Ко-основачот Мјоко Наганума во 1938. Оваа организација е составена од обични луѓе и Жени кои имаат верба во Будата и стремат да ја збогатат нивната духовност преку примена на неговите учења во секојдневниот живот. И во локалните заедници и на меѓународно ниво, ние, под водството на Претседателот Ничико Нивано сме многу активни во промовирање на мир и благосостојба преку алtruистички активности и соработка со други организации.

The title of this newsletter, *Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life*, conveys our hope of striving to practice the teachings of the Lotus Sutra in daily life in an imperfect world to enrich and make our lives more worthwhile, like beautiful lotus flowers blooming in a muddy pond. This newsletter aims to help people around the world apply Buddhism more easily in their daily lives.

## Синова побожност и бодисатва практикувањето

Ничико Нивано  
Претседател на Ришо Коуе Кай



### Никогаш не е прекасно за синова побожност

Почитувањето на нашите родители и грижењето за нив ја покажува на шата синова побожност. И како што нас ни е кажано преку изреката, “Кога се чувствуваш дека сакаш да ја практикуваш синовата побожност, ти може повеќе да немаш родители,” главната идеја е дека ние треба да се грижиме за нив додека тие се сеуште живи.

За многу од нас, сепак, е сосема тешко да се грижиме за нашите родители додека тие се сеуште со добро здравје. Тоа може да е заради тоа што ние се чувствувааме непријатно или засрамено кога ја извршувааме нашата синова должност, или заради тоа што некаде, длабоко во нашите умови, постои не што слично на размислување полно со желба дека нашите родители секога ќе имаат добро здравје. Како последица на тоа, многу луѓе конечно целосно разбираат колку голем долг на благодарност тие им должат на нивните родители откако нивните родители ќе умрат и тогаш се каат што ја немаат практикувано нивната синова должност додека нивните родители биле сеуште живи.

Сепак, јас верувам дека никогаш не е премногу касно да се изведува на шата синова обврска кон нашите родители.

Како што јас напишав претходно на страните на ова списание, “Нека ги водиме нашите животи на таков начин кој им дава мир на умот на нашите родители и претци” (“Синова почит и Буда Патот,” Јули 2011). За да го опишам тоа поконкретно, ние треба да видиме многу внимателни кон секој елемент на нашите животи. Секој ден треба да биде поминат весело и радосно. Ние треба искрено да правиме нешта кои им носат среќа на другите луѓе. Ако ќерките и синовите водат такви животи, тогаш нивните родители, дури и откако ќе починат, ќе имаат мир на умот. Заради тоа, не е никогаш прекасно за синова побожност, и се подразбира дека за родителите кои се сеуште активни и добри, ништо не им носи поголема радост отколку сознанието дека нивните деца живеат чесно и прават нешта кои им носат среќа на луѓето околу нив.

Се разбира, молитвата пред гробовите на вашите претци и фамилијарни от Будистички молитвеник е, само по себе, дело на синова побожност. Тоа не е само заради тоа што вие ги склопувате вашите дланки заедно пред ва-



шите родители или вашите претци, туку затоа што самите такви дела се доказ дека вие еволуирате како човечки битија кои можат да изразат благодарност кон изворот на вашиот сопствен живот.

### “Синовата побожност е изворот на стотици дела”

Објаснувајќи ги учењата изразени во Лотос Сутрата во термини на нашите секојдневни животи, Основачот Никјо Нивано нè подучувал нас за важноста на три нешта-синова побожност, почитување на нашите претци, и бодисатва практикувањето. Согласно на ваквата интерпретација на синовата побожност, затоа што е директно поврзана со почитувањето на нашите претци, ние можеме да ги споиме двете работи во едно и дури да речеме дека синовата побожност и бодисатва практикувањето ги содржат сите учења на Ришо Косеи-каи.

Што, тогаш, е бодисатва практикување? Тоа е следење на Будистичките учења, како што е давање на донацији, чување на правилата, и воздржаност; да се биде обзирен кон другите луѓе, и да се прават нешта што ги прави среќни лубето околу вас. Од друга перспектива, лубето кои наоѓаат среќа во среќата на другите се наречени бодисатви, и столбот кој го поддржува срцето и умот на бодисатвата е благодарноста што му е даден овој драгоцен живот.

Во тоа светло, ајде да ние повторно ја посетиме дискусијата како да се приближиме до синовата побожност. Ако ние гледаме на конкретна слика на нашата синова побожност, која е живеење на нашите секојдневни животи со внимание и водејќи начин на живот кој искрено им носи среќа на другите, преку контекстот на бодисатва практикувања, ние доаѓаме до разбирање дека синовата побожност, почитувањето на претците, и бодисатва практикувањето се во основа едно и исто. И заеднички именител на сите три е да се биде благодарен за животот кој сега го живееме.

Да цитирам Кинеска изрека, “Синовата побожност е изворот на стотина дела.” Ова значи дека синовата побожност е основа на сите добри дела. Благодарноста кон родителите кои ни дадоа нас раѓање е основата на синовата побожност и заради тоа, платформата за сите добри дела е благодарноста за самиот живот. Навистина, оваа изрека нè подучува нас дека благодарноста за животот има мок да креира свет на добрина.

Наш обичај во Ришо Косеи-каи е да се почне нашата година од 1 Декември, и затоа ние сме пред почнување на годината која ќе ја обележи осумдесет годишнината од основањето на организацијата. Овој месец, јас зборував за темата на “синова побожност и бодисатва практикување,” која е важна во нашата организација. Јас се надевам дека преку нив, вие можете да ги преоцените почетната точка на вашиот сопствен живот и да завземете свеж поглед на вашата сопствена верба. Со тоа на ум, јас се надевам дека вие ќе размислувате длабоко за споделувањето на Будината Дарма со колку што може повеќе луѓе, што е основата на бодисатва практикувањето, и на таков начин да ја доживеете, заедно со другите луѓе, радоста да се биде жив.



Од Косеи, Ноември 2017.

## Јас сакам мојата ќерка да престане да фрла нешта

Q

Јас имам тешкотија со мојата деветнаесет-месечна ќерка, која сака да фрла се што може да дофати вклучувајќи ги нејзините играчки. Јас ја карам секогаш кога го прави тоа, но, јас се прашувам дали тоа е добра идеја да викам на неа толку многу. Од друга страна, јас сум уплашен дека ако не ја карам неа така често, нејзиното однесување само ќе се влоши. Јас немам добро чувство колку често треба да ја опоменувам.



A

Малите деца стануваат способни да ги движат нивните раце и нозе од возраст околу 19 месеци, и тие стануваат поактивни. Што се однесува до нивното однесување на фрлање предмети, тие никога ще го прават тоа со чувство на насиљство. Тие спонтано се среќни да откријат дека тие можат да ги движат нивните тела слободно. Тие едноставно немаат чувство како да ја контролираат силата кога тие фрлаат предмети.

Кога вашата ќерка фрла нешто, важно е да не ја опоменувате со викање, туку нежно да ја дисциплинирате неа со топла мајчина грижа преку зборовите, “Ова е важно за нас, затоа добро грижи се за тоа, и однесувај се кон тоа со љубов!” Околу овој период, децата ја учат разликата помеѓу добро и лошо преку пријатни и непријатни чувства. Тие ќе одат напред и ќе го прават тоа што го чувствуваат како пријатно, но ќе се повлечат од нешта кои ги чувствуваат како непријатни (ова е наречено “Принцип на задоволство”).

Кога вашата ќерка ќе направи нешто лошо, вие треба да ѝ кажете на неа, “Јас сум така несреќна што ти го направи тоа,” и да направите вистински тажен израз на вашето лице. Или, со крајно оштар поглед вие можете да ѝ кажете на неа, “Ова е не-не!” Наместо да ја шлапнете или стиснете, би било подобро да ја допрете малку нејзината рака како знак да престане да прави така.

Спротивно на тоа, кога вашата ќерка се однесува кон предметите со нежна грижа, вие

треба да покажете големо одушевување со огромна насмевка на вашето лице и да кажете, “Колку си нежна, О О! Јас сум така среќна и горда на тебе. Јас навистина го мислам тоа!” Тоа што е важно е дека попрво отколку употребување на таквите зборови со цел да ја дисциплинирате неа, вие треба со цело срце да го пренесете мајчинското чувство преку покажување на неа дека го мислите тоа што го велите, повторувајќи го тоа повторно и повторно со наклонети изрази и зборови. Клучната точка за воспитување деца за време на раното детство е да трпеливо го пренесувате тоа што вистински го чувствувате во вашето срце, повторно и повторно.

Исто така, во случај вие да имате нешто што не сакате таа да го допира, зошто да не најдете начин тоа да биде на место кое таа неможе да го види?



(Одговор: Токискиот Институт за Истражување на Фамилијарното Образование)

На основа на принципот, “Ако родителите се променат, тоа ќе го направат и нивните деца,” Истражувачкиот Институт за Образование на Фамилиите одржува средби со предавања во различни делови на Јапонија и во други земји, каде е обезбедена консултација за воспитување на деца. Многу среќни фамилии биле родени преку “образование на фамилиите да учат од децата.”

# Buddhist Wisdom for Family Life

## Акумулирање на срдечни средби

Вие сте така голема мајка, која со цело срце се обидува да остане близка со вашата ќерка и топло да комуницира со неа секој ден, се заради нејзиниот духовен раст.

Малите деца околу возраст од деветнаесет месеци неможат да ги изговараат зборовите добро, нити да разберат лесно што мајките навистина имаат намера да им кажат. За време на тие времиња, како што е описано во одговорот на “Помош за детска грижа,” единствениот начин ќе биде да повторувачки го пренесете вашиот мајчинско чувство кон вашата ќерка, повторно и повторно, согласно на основите на “Принципите на задоволството.” Тогаш, во тоа време, тоа што навистина е важно е дека вие треба да се стремите да имате навистина добро средби со вашата ќерка и да развиете јаки врски со неа.

Најосновното од Будистичките учења е енги (меѓузависно потекло), што може да се дефинира како средба. Основачот Никјо Нивано ни дава совети поврзани со енги во неговата книга Јинсеи кокоро гаке (Будизам за секојдневниот Живот (Косеи Издавачка Куќа, 2011), стр. 272) како што следи: “Тоа е преку енги да се се издигнува и е згаснато заради се друго; во овој контекст ние можеме исто да го сметаме енги како ‘sredbi.’”

Секој момент е поврзан ланец на промена во нашиот жив свет. ’Кога на шите средби со ен (услови) одат добро, промената ќе биде на добро. Кога средбата оди лошо, промената ќе биде на полошо. Промената е регулирана со чврст закон на меѓузависно настанување’ (Јинсеи кокоро гаке, Будизам за Секојдневниот живот, стр. 36-37).

Кога и да вашата ќерка фрла нешто, вие треба да комуницирате со неа со цело ваше срце преку повторување, “Ова е важно за нас, затоа добро да се грижиш за тоа, и да му пружиш љубов!,” и да се обидувате повторно да акумулирате срдечни средби со неа. За вашата ќерка, радосниот лик на нејзината мајка претставува нејзина сопствена духовна храна. Кога таа може да се однесува кон нештата со соодветна грижа, зошто да не ѝ пренесете целосно вистинска радост кон неа?

(Надгледувано и едитирано од Отсекот на Дарма Едукација и Развој на Човечки Потенцијали, Риши Косеи Каи)




Please give us your comments!



**Коментарите на нашиот е-весник Шан Заи се добродојдени**

**Ве молиме да ги практикате Вашите коментари на следната**

**Интернет адреса: [living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp](mailto:living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp)**



## RISSHOKOSEI-KAI INTERNATIONAL BRANCHES

# Rissho Kosei-kai Overseas Dharma Centers

# 2017

## Rissho Kosei-kai International

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan  
*Tel:* 81-3-5341-1124   *Fax:* 81-3-5341-1224

## Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles CA 90033 U.S.A.  
*Tel:* 1-323-262-4430   *Fax:* 1-323-262-4437  
*e-mail:* info@rkina.org   <http://www.rkina.org>

### Branch under RKINA

#### Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

28621 Pacific Highway South, Federal Way,  
WA 98003 U.S.A.  
*Tel:* 1-253-945-0024   *Fax:* 1-253-945-0261  
*e-mail:* rkseattlewashington@gmail.com  
<http://buddhistlearningcenter.org/>

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.  
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA  
*Tel:* 1-210-561-7991   *Fax:* 1-210-696-7745  
*e-mail:* dharmasanantonio@gmail.com  
<http://www.rkina.org/sanantonio.html>

#### Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.  
*Tel:* (727) 560-2927   *e-mail:* rktampabay@yahoo.com  
<http://www.buddhismtampabay.org/>

#### Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii  
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.  
*Tel:* 1-808-455-3212   *Fax:* 1-808-455-4633  
*e-mail:* info@rkhawaii.org   <http://www.rkhawaii.org>

#### Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.  
*Tel:* 1-808-242-6175   *Fax:* 1-808-244-4625

#### Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona,  
HI 96740 U.S.A.  
*Tel:* 1-808-325-0015   *Fax:* 1-808-333-5537

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.  
*Tel:* 1-323-269-4741   *Fax:* 1-323-269-4567  
*e-mail:* rk-la@sbcglobal.net   <http://www.rkina.org/losangeles.html>

#### Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado  
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego  
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas  
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

#### Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.  
*Tel:* 1-650-359-6951   *Fax:* 1-650-359-6437  
*e-mail:* info@rksf.org   <http://www.rksf.org>

#### Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of San Jose

## Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016 U.S.A.  
*Tel:* 1-212-867-5677   *Fax:* 1-212-697-6499  
*e-mail:* rkny39@gmail.com   <http://rk-ny.org/>

## Rissho Kosei-kai of Chicago

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056 U.S.A.  
*Tel :* 1-773-842-5654   *e-mail:* murakami4838@aol.com  
<http://home.earthlink.net/~rkchi/>

## Rissho Kosei-kai of Fort Myers

<http://www.rkfmyersbuddhism.org/>

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112 U.S.A.  
*Tel & Fax:* 1-405-943-5030  
*e-mail:* rkokdc@gmail.com   <http://www.rkok-dharmacenter.org>

## Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A.  
*Tel:* 1-303-446-0792

## Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419 U.S.A.  
<http://www.rkina-dayton.com/>

## Risho Kossei-kai do Brasil

Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP,  
CEP 04116-060 Brasil  
*Tel:* 55-11-5549-4446 / 55-11-5573-8377  
*Fax:* 55-11-5549-4304  
*e-mail:* risho@terra.com.br   <http://www.rkk.org.br>

## Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,  
CEP 08730-000 Brasil  
*Tel:* 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

## Rissho Kosei-kai of Taipei

4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District,  
Taipei City 100 Taiwan  
*Tel:* 886-2-2381-1632   *Fax:* 886-2-2331-3433  
<http://kosei-kai.blogspot.com/>

## Rissho Kosei-kai of Taichung

Rissho Kosei-kai of Tainan  
No. 45, Chongming 23rd Street, East District,  
Tainan City 701 Taiwan  
*Tel:* 886-6-289-1478   *Fax:* 886-6-289-1488

## Rissho Kosei-kai of Pingtung

## Korean Rissho Kosei-kai

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea  
*Tel:* 82-2-796-5571   *Fax:* 82-2-796-1696  
*e-mail:* krkk1125@hotmail.com

## Korean Rissho Kosei-kai of Busan

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea  
*Tel:* 82-51-643-5571   *Fax:* 82-51-643-5572

**Branches under the Headquarters****Rissho Kosei-kai of Hong Kong**

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King's Road,  
North Point, Hong Kong, Republic of China

**Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar**

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,  
Ulaanbaatar 15160, Mongolia  
*Tel:* 976-70006960   *e-mail:* rkkmongolia@yahoo.co.jp

**Rissho Kosei-kai of Sakhalin**

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk  
693005, Russian Federation  
*Tel & Fax:* 7-4242-77-05-14

**Rissho Kosei-kai di Roma**

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia  
*Tel & Fax :* 39-06-48913949   *e-mail:* roma@rk-euro.org

**Rissho Kosei-kai of the UK**

**Rissho Kosei-kai of Venezia**  
**Rissho Kosei-kai of Paris**

**International Buddhist Congregation (IBC)**

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan  
*Tel:* 81-3-5341-1230   *Fax:* 81-3-5341-1224  
*e-mail:* ibcrk@kosei-kai.or.jp   <http://www.ibc-rk.org/>

**Rissho Kosei-kai of South Asia Division**

Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan  
*Tel:* 81-3-5341-1124   *Fax:* 81-3-5341-1224

**Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang  
Bangkok 10310, Thailand  
*Tel:* 66-2-716-8141   *Fax:* 66-2-716-8218  
*e-mail:* thairissho@csloxinfo.com

**Branches under the South Asia Division****Rissho Kosei-kai of Central Delhi**

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,  
110060, India

**Rissho Kosei-kai of West Delhi**

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka, New Delhi 110075, India

**Rissho Kosei-kai of Kolkata**

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

**Rissho Kosei-kai of Kolkata North**

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,  
West Bengal, India

**Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center**

Ambedkar Nagar, West Police Line Road  
Rumpur, Gaya-823001, Bihar, India

**Rissho Kosei-kai of Kathmandu**

Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,  
Kathmandu, Nepal

**Rissho Kosei-kai of Phnom Penh**

#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,  
Phnom Penh, Cambodia

**Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center****Rissho Kosei-kai of Singapore****Thai Rissho Friendship Foundation**

201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkok, Huaykhwang  
Bangkok 10310, Thailand  
*Tel:* 66-2-716-8141   *Fax:* 66-2-716-8218   *e-mail:* info.thairissho@gmail.com

**Rissho Kosei-kai of Bangladesh**

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh  
*Tel & Fax:* 880-31-626575

**Rissho Kosei-kai of Dhaka**

House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh  
*Tel:* 880-2-8413855

**Rissho Kosei-kai of Mayani**

Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station: Mirshari,  
District: Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Patiya**

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Domdama**

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Cox's Bazar**

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox'sbazar, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Satbaria**

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Laksham**

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,  
Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Raozan**

West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Chendipuni**

Chendipuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

**Rissho Kosei-kai of Ramu****Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka**

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka  
*Tel:* 94-11-2982406   *Fax:* 94-11-2982405

**Rissho Kosei-kai of Habarana**

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

**Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa****Other Groups****Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai**